

# СООПШТЕНИЕ

## Запишување зимски семестар 2022/2023

### ВТОР циклус - постдипломски студии Генерации запишани заклучно 2020/2021 - прв и втор рок

Доставување на докумнетите за запишување на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година ќе се врши во **Одделението за студентски прашања на ФЕИТ** од **12:30 до 14:30** часот

**од 7. 10. до 14.10.2022 година**

**Online пријавувањето е задолжително.** Во I know системот ([www.iknow.ukim.mk](http://www.iknow.ukim.mk)) секој студент треба да го запише зимскиот семестар 2022/2023 и доколку има неположени предмети од претходниот зимски семестар да ги запише.

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите ќе можат да го извршат уписот на семестарот со молба и надомест за административни трошоци од 500,00 ден. (на жиро сметка на ФЕИТ).

**НАПОМЕНА:** Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Одделението за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден. (на жиро сметка на ФЕИТ)

## ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

### Потребни документи:

1. Индекс
2. АЗ образец за запишување семестар (задолжително комплетно пополнет);
3. Студенти кои презапишуваат предмет (односно заклучно со август-септемврскиот испитен рок не ги положиле предметите од претходниот зимски семестар) треба да достават и Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот online избор од I know системот);
4. Уплата на сметка на ФЕИТ за презапишаните предмети;
5. Празен семестар - Студенти кои ги положиле сите предмети запишуваат празен семестар со АЗ образецот и уплата од 500 ден. на жиро сметка на ФЕИТ.

### Дополнителни информации:

1. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 ден. на жиро сметка на ФЕИТ;
2. Студентите кога презапишуваат неположен предмет по прв пат уплаќаат 50 евра (во денарска противвредност) по предмет, а при секое

- наредно презапишување на предметот го плаќаат целиот износ на кредити што ги носи презапишаниот предмет (1 кредит X 25 евра);
3. Тема за магистерски труд се пријавува со освоени 30 кредити;
  4. Студентите кои во семестарот кога се должни да пријават тема за изработка на магистерски труд (крајниот рок е по истекот на три семестри од уписот) немаат освоено 30 кредити, должни се да уплатат 100 евра (во денарска противвредност) на име немање услов за пријавување на тема;
  5. По истекот на четири семестри, ако магистерскиот труд не е одбранет, студентот е должен да го презапише со уплата од 500 евра (во денарска противвредност) на сметка на ФЕИТ.

Скопје 4.10.2022 година

**Одделение за студентски прашања на ФЕИТ**